

"ТУРТЕЛ" АД ШТИП
26.06.2024 год.

Друштво за трговица на мало големо
ТУРТЕЛ АД
Бр. 6502-13
26.06.2024 год.
ШТИП

Собранието на акционери на "Туртел" АД Штип, согласно Член 383 од Законот за трговски Друштва со 97.065 гласа или 78.99% што претставува мнозинство од 100% од присутните акционери на Собранието на ден 26.06.2024 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За усвојување на годишната сметка, финансискиот извештај и годишниот извештај

Член 1

Се усвојува Годишната сметка, финансискиот извештај и Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2023 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила веднаш.

Собрание на акционери на "Туртел" АД Штип

Претседавач,

Снежанка Василцова



Доставено до:

- Архива;
- Членови на УО и НО;
- Претседатели на УО и НО;
- Истакнато на огласна табла.

ТУРТЕЛ АД Штип

Финансиски извештаи

и


Извештај на независниот ревизор

за годината која завршува на 31 Декември 2023

Јуни 2024

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3-4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за промени во капиталот	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9 - 22
ДОДАТОК 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД	
ДОДАТОК 2 – Годишна сметка за 2023 година	
ДОДАТОК 3 – Годишен извештај за 2023 година	



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш

тел. ++389 (32) 633-632

тел.моб. ++389 (72) 208-072

e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com

www.idejaplus.mk

До

Основачите и раководството на

ТУРТЕЛ АД Штип

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ТУРТЕЛ АД Штип, кои се состојат од Извештај за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2023 година, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените на капиталот и Извештај за паричните текови за годината која завршува на тој ден, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот


Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали те финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на те финансиски извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективоста на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

Како што е обелоденето во Белешка 23 кон финансиските извештаи, Друштвото има евидентирано 12.992 илјади денари сомнителни и спорни побарувања. Друштвото нема направено проценка за степенот на оштетување на истите, поради што ревизорот не беше во можност да го утврди точниот износ за кој се проценети побарувањата и е проценет финансискиот резултат.



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш

тел. ++389 (32) 633-632

тел.моб. ++389 (72) 208-072

e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com

www.idejaplus.mk

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти на кои се укажува во пасусот Основи за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на ТУРТЕЛ АД Штип на ден 31 декември 2023 година, како и финансиските резултати и неговите паричните текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и резултативни барања

Раководството на Друштвото е, исто така, одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ТУРТЕЛ АД Штип за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

Радовиш, 25.06.2024 година

Јанка Димитрова

Овластен ревизор



ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО

Управител

Јанка Димитрова

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Опис	Белешка	2023	2022
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	4	32.342	46.276
Останати приходи	5	252	212
Вкупно приходи од работењето		32.593	46.487
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство		-	-
Расходи од работењето			
Трошоци за сировини и други материјали	6	1.532	1.749
Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7	21.810	29.721
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	1.240	1.964
Останати трошоци од работењето	9	1.676	1.508
Трошоци за вработените	10	4.776	4.270
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11	359	373
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	12	-	-
Резервирања за трошоци и ризици	13	-	-
Останати расходи од работењето	14	62	4.695
Вкупно расходи од работењето		31.454	44.280
Финансиски приходи	15	5	44
Финансиски раходи	16	1.003	956
Удел во добивката(загубата) на придружените друштва		-	-
Добивка/(Загуба) од редовното работење		141	1.295
Добивка/(Загуба) пред оданочување	17	141	1.295
Данок на добивка	18	-	562
Нето добивка/(загуба) за деловната годиња	19	141	733
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за годината	20	141	733

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на менаџментот на 23.02.2024 година.

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

ТУРТЕЛ АД Штип
Претседател на Управниот Совет
Ивона Јанковиќ



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Опис	Белешка	2023	2022
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални и нематеријални средства	21	53.897	53.064
Долгорочни финансиски средства		920	920
Вкупно нетековни средства		54.817	53.984
Тековни средства			
Залихи	22	12.288	12.241
Побарувања од купувачи	23	25.892	25.431
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	24	-	-
Останати краткорочни побарувања	25	497	481
Краткорочни финансиски средства	26	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	27	99	1.062
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	28	-	-
Вкупно тековни средства		38.775	39.216
ВКУПНО СРЕДСТВА		93.592	93.200
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Основна главнина		38.243	38.243
Ревалоризациска резерва		7.510	7.510
Резерви		4.175	3.975
Акумулирана добивка/(загуба)		11.525	10.991
Добивка/(Загуба) за деловната година		141	733
Вкупно главнина и резерви	29	61.592	61.451
Неконтролирано учество		-	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски	30	-	-
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	31	8.664	7.380
Обврски за аванси, депозити и кауции	32	968	1.342
Останатите тековни обврски	33	661	917
Тековни обврски по заеми и кредити	34	21.706	22.110
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	35	-	-
Вкупно тековни обврски		32.000	31.749
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		93.592	93.200

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на менаџментот на 23.02.2024 година.

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

ТУРТЕЛ АД ШТИП
Претседател на Управен Одбор
Љиљана Јакимова



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Опис	Основна главнина	Ревалоризациони резерви	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка/ (Загуба)	Вкупно
Состојба на 01.01.2023	38.243	7.510	3.975	11.724	61.451
Корекција на добивка од минати години	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за 2023 година				141	141
Реинвестирана добивка			200	(200)	-
Исплатена дивиденда				-	-
Состојба на 31.12.2023	38.243	7.510	4.175	11.666	61.592

Опис	Основна главнина	Ревалоризациони резерви	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка/ (Загуба)	Вкупно
Состојба на 01.01.2022	38.243	7.510	3.860	11.106	60.718
Корекција на добивка од минати години	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за 2022 година				733	733
Реинвестирана добивка			115	(115)	-
Исплатена дивиденда				-	-
Состојба на 31.12.2022	38.243	7.510	3.975	11.724	61.451

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Опис	2023	2022
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/(загуба) по оданочување	141	733
Корекција на добивка од минати години	-	(57)
Амортизација на основни средства (Зголемување)/Намалување на тековните средства	359	373
Залихи	(47)	(1.641)
Побарувања од купувачи	(460)	7.016
Останати краткорочни побарувања	(16)	-
Вкупно (зголемување)/намалување на тековните средства	(523)	5.375
Зголемување/(Намалување) на тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	1.284	(3.857)
Обврски за аванси, депозити и кауции	(373)	318
Останати тековни обврски	(257)	304
Вкупно зголемување/(намалување) на тековни обврски	654	(3.235)
Вкупно нето готовина од оперативни активности	632	3.188
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Набавка на материјални и нематеријални средства	(1.192)	(1.907)
Продажба на материјални и нематеријални средства	-	3.976
Вкупно нето готовински тек од инвестициски активности	(1.192)	2.069
III. Готовински тек од финансиски активности		
Тековни обврски по заеми и кредити	(403)	(4.392)
Вкупно нето готовински тек од финансиски активности	(403)	(4.392)
Вкупно нето зголемување/(намалување) на готовината	(964)	866
Готовина на почетокот од годината	1.062	196
Готовина на крајот од годината	99	1.062

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

ТУРТЕЛ АД Штип (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва.

Основна деловна активност на Друштвото е со шифра 46.73 – Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема.

Основачите на Друштвото се наведени во акционерската книга.

Вид на акции: обични

Вкупен број на акции: 122.876

Номинална вредност по акција: ЕУР 5

Номинална вредност на капиталот: ЕУР 614.380

Број на акционери: 46

Седиштето на Друштвото е лоцирано на ул. Партизанска бр. 39 во Штип, Република Северна Македонија.

На 31 декември 2023 година, Друштвото има 9 вработени (31 декември 2022: 10 вработени).

Со актот за основање на ТУРТЕЛ АД Штип се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење на ТУРТЕЛ АД Штип.

Со друштвото раководи Претседателот на Управен Одбор Ивона Јакимов која дава идеи и иницира предлози за поуспешно менаџирање и управување со друштвото.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва, правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување, објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија т.е во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2022 година.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

2.2. Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.7. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Друштвото.

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните/негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1., придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2023 година се состојат од земјиште, недвижности и опрема. Недвижностите и опремата почетно се признаваат по набавна вредност, а последователно се намалуваат за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени/изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати приходи" додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како Останати трошоци од работењето.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на депрецијација е сменета како резултат на променетото движење.

2.12. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на нематеријалните средства се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

2.13. Биолошки средства

Биолошките средства се признаваат според нивната објективна вредност намалена за секоја акумулирана амортизација и сите акумулирани загуби поради оштетување. Штом објективната вредност на такво биолошко средство ќе стане веродостојно мерлива, ентитетот треба да го мери средството според неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба.

Приносот од биолошките средства се признава како залиха по неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

2.14. Амортизација и депрецијација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компетентните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Прописаните годишни стапки на депрецијација и амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	0,5% - 10%
Биолошки средства и иноксна опрема	2,5%
Деловен инвентар	3% - 10%
Мебел	3%-20%
Компјутерска опрема и софтвер	5%- 25%
Телекомуникациска опрема и возила	5%-25%
Останата опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	25%

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.15. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместлива вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување.

Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 "Оштетувања на средствата".

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

2.16. Залихи

Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства, иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во "Останати оперативни трошоци" се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.17. Капитални вложувања

Вложувањата во придружени претпријатија се искажуваат според набавна вредност. Придружени претпријатија се правни лица во кои Друштвото има значајно влијание (вообичаено 20% или повеќе од гласачките права).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

2.18. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според номиналната вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Билансот на состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство. Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките "Останати трошоци на работењето" (Белешка 9). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на "Останати оперативни приходи".

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.19. Пари и парични средства

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.20. Надоместоци на вработени

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигување

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Друштвото исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови.

Друштвото нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пезиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Непостојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа, непостојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија.

2.21. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековиот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2022: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава ја претставува даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите временни разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни временни разлики земајќи ја во предвид веројатноста оданочивата добивка да биде искористена наспроти одбитните временни разлики. Во финансиските извештаи, нема временни оданочиви разлики.

2.22. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно и побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиска состојба.

2.23. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

2.24. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

2.25. Државни поддршки

Државните поддршки, се признаваат по објективна вредност кога постои разумно уверување дека се исполнети условите поврзани со нив и дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодот во кои друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

Државните поддршки се презентираат како одобрувања во извештајот за сеопфатна добивка, било посебно или под општиот наслов како што е „Останати оперативни приходи“.

2.26. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи.

Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност, пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Друштвото е изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има деловни активности на странски пазари т.е побарувања и обврски искажани во странска валута. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзијаво денари на ставките од Билансот на состојба искажани во странска валута на 31 декември 2023 и 2022 година се дадени во следниов преглед:

валута	Во денари	Во денари
	2023	2022
ЕУР	61,4950	61,4932
УСД	55,6516	57,6535

(б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени со варијабилни каматни стапки.

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

(в) Ценовен ризик

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според пазарната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Изложеноста на Друштвото на ценовен ризик поврзан со производите е контролиран од страна на раководството кој постојано ја следи конкуренцијата, го анализира ценовниот ризик и превзема соодветни корективни мерки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

3.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Друштвото. Друштвото располага со доволно високоликвидни средства (пари и парични средства како и континуиран прилив на пари од продадени производи) за навремено подмирување на обврските кон надворешните добавувачи.

Раководството на Друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на одреден износ на слободни пари и парични еквиваленти и врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Друштвото континуирано ги следи постојните клиенти и останати договорни страни и ги вклучува овие податоци во управувањето на кредитниот ризик. Кредитниот ризик за парични средства и еквиваленти се смета за незначаен бидејќи Друштвото работи со реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците. Со намера да изврши прилагодувања на структурата на капиталот Друштвото може да ги превземе следните активности: прилагодување на износот на исплатени дивиденди на акционерите, да им го поврати капиталот на акционерите, да изврши емисија на нови акции или да изврши продажба на средства за да го намали долгот.

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

Белешка 4 Приходи од продажба

Опис	2023	2022
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	32.342	46.276
Вкупно	32.342	46.276

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Белешка 5 Останати приходи

Опис	2023	2022
Вишоци	117	66
Останати приходи од работењето	135	145
Вкупно	252	212

Белешка 6 Трошоци за сировини и други материјали

Опис	2023	2022
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	217	216
Трошоци за енергија (за производство)	-	35
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	1.116	1.414
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	112	44
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	86	40
Вкупно	1.532	1.749

Белешка 7 Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми

Опис	2023	2022
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	21.810	29.721
Вкупно	21.810	29.721

Белешка 8 Услуги со карактер на материјални трошоци

Опис	2023	2022
Транспортни услуги	24	225
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	135	125
Услуги за одржување и заштита	254	841
Комунални услуги	795	727
Останати услуги	31	46
Вкупно	1.240	1.964

Белешка 9 Останати трошоци од работењето

Опис	2023	2022
Трошоци за репрезентација	52	63
Трошоци за осигурување	190	168
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	123	136
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	200	318
Останати трошоци на работењето	1.111	823
Вкупно	1.676	1.508

Белешка 10 Трошоци за вработените

Опис	2023	2022
Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба)	4.451	3.905
Останати трошоци за вработените	170	269
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	155	96
Вкупно	4.776	4.270

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Белешка 11 Амортизација

Опис	2023	2022
Амортизација на градежни објекти	194	193
Амортизација на алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	165	179
Вкупно	359	373

Белешка 12 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства

Друштвото нема вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства.

Белешка 13 Резервирања за трошоци и ризици

Друштвото нма резервирања за трошоци и ризици.

Белешка 14 Останати расходи од работењето

Опис	2023	2022
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	33	48
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	12	4.352
Останати расходи од работењето	17	294
Вкупно	62	4.695

Белешка 15 Финансиски приходи

Опис	2023	2022
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	3	39
Останати финансиски приходи	2	5
Вкупно	5	44

Белешка 16 Финансиски расходи

Опис	2023	2022
Расходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва	2	
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	974	956
Останати финансиски расходи	27	
Вкупно	1.003	956

Белешка 17 Добивка/Загуба пред оданочување

Добивката пред оданочување за тековната 2023 година изнесува 141 илјада денари. Во минатата 2022 година добивката пред оданочување изнесуваше 1.295 илјади денари.

Белешка 18 Данок на добивка и даночно непризнати расходи

Друштвото во тековната 2023 година има прикажано добивка пред оданочување во вкупен износ од 141 илјада денари. Согласно важечките законски прописи данокот на добивка во 2023 година се пресметува на остварената добивка за тековната година зголемена за даночно непризнатите расходи и за помалку пресметаните приходи по стапка од 10%. Друштвото за 2023 година има нема пресметан данок на добивка (2022: 562), како што е прикажано во наредната табела:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Опис	2023	2022
Добивка пред оданочување од БУ	141	1.295
Непризнати расходи за даночни цели	59	4.441
Даночна основа	200	5.736
Намалување на даночната основа	(200)	(115)
Даночна основа	-	5.621
Пресметан Данок на добивка (10% x даночна основа)	-	562
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Данок на добивка по намалување на даночната основа	0	562

Белешка 19 Нето добивка/загуба за деловната година

Нето добивката од редовното работење за деловната 2023 година после оданочување изнесува 141 илјади денари. Во претходната 2022 година ова Друштво има остварено нето добивка по оданочување која изнесуваше 733 илјади денари.

Белешка 20 Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината

Вкупната сеопфатна добивка за тековната 2023 година изнесува 141 илјади денари. Вкупната сеопфатна добивка за претходната 2022 година изнесуваше 733 илјади денари.

Белешка 21 Материјални и нематеријални средства

Опис	Земјиште	Објекти	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2023	3.158	35.742	8.103	26.673	73.675
Нови набавки				1.192	1.192
Активирање на инвестиции			-	-	-
Расход и продажба	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2023	3.158	35.742	8.103	27.865	74.867
Акумулирана депрецијација					
01.01.2023		13.392	7.220		20.611
Депрецијација 2023		194	165		359
Расход и продажба		-	-		-
Состојба на 31.12.2023	-	13.586	7.384	-	20.970
Нето сегашна вредност на 31.12.2022	3.158	22.350	883	26.673	53.064
Нето сегашна вредност на 31.12.2023	3.158	22.156	718	27.865	53.897

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Опис	Земјиште	Објекти	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2022	4.755	39.938	8.383	24.766	77.842
Нови набавки			-	1.907	1.907
Активирање на инвестиции			-		-
Расход и продажба	(1.597)	(4.196)	(280)	-	(6.074)
Состојба на 31.12.2022	3.158	35.742	8.103	26.673	73.675
Акумулирана депрецијација 01.01.2022		15.016	7.377		22.393
Корекција			(57)		(57)
Депрецијација 2022		193	179		373
Расход и продажба		(1.818)	(280)		(2.098)
Состојба на 31.12.2022	-	13.392	7.220	-	20.611
Нето сегашна вредност на 31.12.2021	4.755	24.922	1.006	24.766	55.449
Нето сегашна вредност на 31.12.2022	3.158	22.350	883	26.673	53.064

Белешка 22 Залихи

Опис	2023	2022
Залиха на трговски стоки	12.288	12.241
Вкупно	12.288	12.241

Белешка 23 Побарувања од купувачи

Опис	2023	2022
Побарувања од купувачи во земјата	12.899	12.201
Спорни и сомнителни побарувања	12.993	13.230
Вкупно	25.892	25.431

Белешка 24 Побарувања за дадени аванси на добавувачи

Друштвото нема побарувања за дадени аванси на добавувачи.

Белешка 25 Останати краткорочни побарувања

Опис	2023	2022
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и останати давачки	497	-
Останати побарувања	-	481
Вкупно	497	481

Белешка 26 Краткорочни финансиски средства

Друштвото нема краткорочни финансиски средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Белешка 27 Парични средства и парични еквиваленти

Опис	2023	2022
Парични средства на трансакциски сметки во денари	90	1.030
Парични средства во благајна	9	32
Вкупно	99	1.062

Белешка 28 Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)

Друштвото нема Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP).

Белешка 29 Главнина и резерви

Опис	2023	2022
Основна главнина	38.243	38.243
Ревалоризациони резерви	7.510	7.510
Законски, статутарни и останати резерви	4.175	3.975
Акумулирана добивка/(загуба)	11.724	11.106
Добивка/(Загуба) за деловната година	141	733
Реинвестирана добивка	(200)	(115)
Вкупно	61.592	61.451

Белешка 30 Долгорочни обврски

Друштвото нема долгорочни обврски.

Белешка 31 Обврски спрема добавувачи

Опис	2023	2022
Обврски спрема добавувачи во земјата	8.664	7.380
Вкупно	8.664	7.380

Белешка 32 Обврски за аванси, депозити и кауции

Опис	2023	2022
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	968	1.342
Вкупно	968	1.342

Белешка 33 Останати тековни обврски

Опис	2023	2022
Обврски за данокот на додадена вредност	303	52
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	-	528
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	119	110
Обврски за плата и надоместоци на плата	239	227
Вкупно	661	917

Белешка 34 Обврски по заеми и кредити

Опис	2023	2022
Краткорочни кредити и заеми во земјата	21.706	22.110
Вкупно	21.706	22.110

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2023 година
Во илјади денари

Белешка 35 Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)

Друштвото нема одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР).

Белешка 36 Трансакции со поврзани страни

Друштвото има трансакции со поврзани субјекти во текот на извршување на деловните активности. Овие трансакции се извршени во согласност со комерцијалните услови и пазарните цени.

Белешка 37 Потенцијални обврски

37.1 Хипотеки и обезбедување

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќања по кредитни обврски спрема банки (Белешка 30 и 34).

37.2 Судски спорови

Со состојба 31.12.2023 година Друштвото нема судски спорови како тужител и како тужена страна. Раководството на друштвото смета дека не постојат неизвесно обврски во насока на судски спорови.

37.3 Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночните органи можат да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по подесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

Белешка 38 Последователни настани

Нема последователни настани после периодот на известување кои би влијаеле на извештајот на сеопфатната добивка, на извештајот на финансиската состојба како и на извештајот за паричните текови за 2023 година.

ДОДАТОК 1

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува консолидиран биланс на состојба и консолидиран биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва годишна сметка и финансиски извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 364 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

ТУРТЕЛ АД Штип
Претседател на Управен Одбор
Ирина Јакимов

